

ПРОЕКТ ЗА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ

Список за проверка на план за управување со животна
средина и социјални аспекти

Работилница на филигранот – “Ванѓел Деребан”

НОВА ЧВРГА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ – Подружница НОВА ЧВРГА 2 Охрид

Декември, 2020

1. Вовед во проектот

Проектот за Локална и регионална Конкурентност (ПЛРК) е четиригодишна операција за инвестиции, поддржана од Европската Унија користејќи фондови од ИПА 2 наменети за конкурентност и иновација во Македонија. ПЛРК ќе биде управуван како хибриден фонд и се состои од четири компоненти, извршени од страна на Светска Банка и Владата на С. Македонија. Проектот ќе овозможи фондови за инвестиции и градење на капацитети за поддршка на развојот на секторот, инвестиции за развој во дестинации и специфични дестинации. На локално и регионално ниво, Проектот ќе поддржи селектирани туристички дестинации во земјата преку комбинација на техничка поддршка за развој на управувањето со дестинации, инвестиции во инфраструктура и инвестиции во поврзување и иновативност. Инвестициите ќе бидат превземени преку грант шема за чинители во регионален туризам, како што се локалната самоуправа, институциите, НВО и приватниот сектор.

Овој список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти (СППУЖССА) е подготвен за активностите на подпроектот Работилница на филигранот “Вангел Дереван” на НОВА ЧВРГА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ – Подружница НОВА ЧВРГА 2 Охрид. СППУЖССА ги презентира описот на проектот, техничките детали, опсегот, поставување и локација на кој се засноваат ризиците за општеството и животната средина.

Имплементација на мерките за ублажување кои се однесуваат на идентификуваните ризици и прашања како и мониторинг план дефиниран во СППУЖССА е задолжителен во согласност со националната регулатива за заштита на животна средина и други регулативи.

2. Краток опис на проектот

Главната цел на под-проектот, „Работилница на филигранот – Вангел Дереван” е повторно да се создаде работилницата на г-дин Вангел Дереван и да се формира Музејот на филигранството со неговите дела. Проектот ќе поддржи пополнување на празнините во дестинацијата на Охрид, Струга и околината во однос на активностите и искуствата што можат да им се понудат на туристите, како што се:


- Запознавање на туристите со традиционалните занаети;
- Понуда на уникатни спомени; и
- Организација на курсеви за филигранска изработка.

Сликите во Анекс 1 ја отсликуваат постојната состојба.


Чекорите за спроведување на проектот се следниве:

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти


1. Градежни работи за внатрешно уредување на работилницата и музејот.



Слика 1. Тековна состојба на визба, приземје и први спрат




Слика 2. Ситуација на визбата, приземје и прв спрат со новиот дизајн (функционално решение)




Слика 3. Ситуација на визбата, приземје и прв спрат со мебел со новиот дизајн (функционално решение)

2. Поставување на опрема


Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти




Слика 4. Витрина за изложување




Слика 5. Витрина за изложување полица




Слика 6. Витрина за носии




Слика 7. Влезна врата со излог




Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти




Слика 8. Комода со стакло



Слика 9. Шкаф




Слика 10. Комода со фиоки




Слика 11. Информативна табла од стакло


Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти



Слика 13. Мајсторско биро



Слика 14. Кујна



Слика 15. Клупа

3. Набавка на алати.
4. Маркетинг и промотивни активности (изработка на веб-страница, промотивни брошури и видеа, превод и печатење на книги, монографи и други пишувани дела.).

Планираните градежни работи според Предмер пресметката се поделени во неколку категории:

1. Бетонски работи

- ✓ Набавка на материјал и изведба на неносив сид од бетон, со глатка оплата од табли, со идеална геометриска обработка, со дебелина 12 до 15 см (59,6м²)

2. Подполагачки работи

- ✓ Набавка на материјал и изведба на бетонски под, од фери бетон со метални струганици и фуџи, за заштита од пукање, со сите потребни припреми, подлоги и завршна обработка и набавка на материјал и изведба на лајсни од метална L винкла, црна боја за визбата (58,6м²)
- ✓ Набавка на материјал и изведба на терацо под, со сите потребни подлоги, припреми и финална обработка и материјал и изведба на лајсни од масивно дрво, темен орев за приземје (45,6м²)
- ✓ Набавка на материјал и изведба на бродски под, во работилница и кујна, со сите потребни припреми, подлоги и финална обработка и материјал и изведба на лајсни од масивно дрво за кат (44,7м²)

3. Работи од гипс картон

- ✓ Набавка на материјали, транспорт и изработка на спуштен плафон во тоалет, од водоотпорни гипс картонски плочи д=1,25см., поставена на сопствена метална потконструкција, со исполна од тервол 5см и бандажирање и глетовање на споевите, со предходна подготовка за инсталација на скриено осветлување. (135,3м²)

4. Облоги на зидови

- ✓ Набавка на материјал и изведба на сидна облога од камен, со малтерисани нагласени фуџи и изведба на сидна парапетна облога од масивно профилирано дрво, светол даб (финално обработено, третирано со масла и средства за нијансирање). (94,2м²)

5. Керамичарски работи

- ✓ Набавка, транспорт и монтажа на керамички подни и зидни плочки во санитарен јазол со претходно поставена хидроизолација. (46,4 м²)

6. Молерофарбачки работи

- ✓ Набавка на материјали и изработка глетување на сидови и плафони со глет маса-полификс, со претходно поставување на аголни лајсни на надворешни прекршени ивици. (135,3м²)

7. Електрика

- ✓ Целосно поставување на електрични кабли и поврзување со дистрибутивна мрежа.
- ✓ Комплетно осветлување на сите елементи во музејот и генерално осветлување на просторот.

8. Греење и ладење

- ✓ Набавка на материјал, транспорт и инсталација на комплетен систем за подно греење, вклучувајќи комплетно поставување и изолација
- ✓ Набавка на материјал, транспорт и инсталација на топлинска пумпа што работи на електрична енергија за греење и ладење, како и целосно поврзување со системот за подно греење (MACRW040ZA / PS (E) капацитет на ладење 10,0 kW, капацитет на греење 11,0 kW

9. Занаетчиски работи (ентериер)

- ✓ Набавка на материјал, изработка и монтажа на дрвена врата со стаклени делови и излог со застаклување, вратички кои се отвараат од внатре, комплет со сиот потребен оков, темен орев.
- ✓ Набавка и монтажа на дрвена врата комплет со сиот потребен оков, димензии 80x220см
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување, од метални профили со пресек 2x2см, фарбани во црна мат боја, со позадина од темно сина ткаенина поставена на позадина табла иверка, со застаклување од сите страни..
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување, од метални профили со пресек 2x2см, фарбани во црна мат боја, со позадина од темно сина ткаенина поставена на позадина табла иверка, со застаклување од сите страни, предните стакла со можност да се вадат по потреба.
- ✓ Набавка на материјали и изработка на клупа, од метални профили, фарбани во црна мат боја, со седиште од природна кожа.
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување со полици и фиоки, корпус, рамка, вратички и фиоки изработени од масивно дрво светол даб (финално обработено, третирано со масла и средства за нијансирање). Со застаклени вратички и стаклени полици, и позадина од темно син текстилен материјал. Метален украсен оков со можност за заклучување. Поставена на соодветна подконструкција за обесување на сид.
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на полица, од челичен лим со д=0.5см, фарбани со црна мат боја, закачување на сид
- ✓ Набавка на материјали и изработка на комода, од дрво, корпус и фиоки со д=1.6см, фарбан во црна мат боја.

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

- ✓ Набавка на материјали и изработка на работно биро, горен дел од масивно дрво, светол даб (финално обработено, третирано со масла и средства за нијансирање), со фиоки со профилација за отварање, црн дел со фиоки од медијапан, и ногарка од метални профили 2x2см, фарбани со црна мат боја.
- ✓ Набавка на материјали и изработка на клупа, од метални профили со пресек 2x2см, фарбани со црна мат боја, и површина за седење од медијапан, фарбан со црна мат боја.
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на чајна кујна, корпус, вратички и фиоки од медијапан, д=1.6см, фарбан со црна мат боја со меко затварање.

10. Набавка и монтажа на санитарна опрема

- ✓ Набавка и монтажа на 2 WC школки, 2 мијалник со чешма, 2 садопери со чешма и целосна опрема и дрвени додатоци.

11. Набавка и монтажа на електрични апарати

- ✓ Набавка и монтажа на LED TV проектор и канвас и персонални компјутери, опрема за кујната (фрижидер, апарат за кафе, фурна итн.).

3. Категорија на животна средина

3.1 Политики на заштита на Светска Банка/категоризација

ПЛРК е поддржан од грант од Европската Унија имплементиран заеднички од Кабинетот на заменик премиер за економски прашања (КЗПЕП), како имплементирачка агенција на фондовите и Светска Банка. ПЛРК е класифициран како Категорија Б проект, кој подразбира одредено ниво на негативно влијание како резултат на имплементацијата, но ниту еден од нив значајни, од голем обем или долготрајност. Како резултат на оваа класификација ОП 4.01 Проценката за влијанието врз животната средина се активира. Последователно КЗПЕП подготви Рамка за управување со животната средина и социјални аспекти (РУЖССА) да води еколошка анализа на под-проекти поддржани преку шемата за грантови за Компонента 3, дефинирање на подобноста и процедурите за скрининг и оценка на животната средина.

Сите проектни активности (и под-проектни) мора да бидат спроведени во согласност со оперативните политики и процедури на Светска Банка и националната регулатива (највисокиот преовладува).

Предложениот под-проект е класифициран како категорија Б- поради фактот што неговите идни влијанија врз животната средина се помалку негативни од оние на под-проектите од категориите А и Б + со оглед на нивната природа, големина и локација, како и карактеристиките на потенцијалните еколошки влијанија.

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

Категоријата ќе бара ЕА да ги процени сите потенцијални влијанија врз животната средина поврзани со предложениот потпроект, да ги идентификува потенцијалните можности за подобрување на животната средина и да препорача какви било мерки потребни за спречување, минимизирање и ублажување на негативните влијанија.

Обемот и формат на ОВЖС ќе се разликуваат во зависност од под-проектот, но обично ќе бидат намалени од обемот на ОВЖС, обично во форма на ПУЖССА. Обемот на ПУЖССА е дефиниран во Анекс Г на РУЖССА. За под-проекти кои вклучуваат едноставни надградби, рехабилитација или адаптација на зградите, ќе се користи контролниот список на СППУЖССА (образец даден во Анекс Ф од РУЖССА).

Б-категорија ќе вклучува под-проекти кои исто така: (а) вклучуваат заеми за обртни средства кои вклучуваат купување и / или употреба на опасни материи (на пр. Бензин) или (б) подобрувања во процесот што вклучуваат купување на опрема / машинерија што претставува значаен потенцијален здравствен или безбедносен ризик. Според македонските закони, видовите на под-проекти кои спаѓаат во категоријата Б- не бараат ОВЖС.

Бидејќи објектот работилница за филигран на Вангел Дербан е дел од јадрото на Стариот град на Градот Охрид заштитена со Закон за заштита на старото градско јадро на Охрид како културно наследство со посебна важност (Службен весник на Р.М. 47/11 и 145/15), изготвен е План за управување со културно наследство кој е составен дел од контролниот список на СППУЖССА приложен во Анекс 2.

3.2 Оценка на животната средина според националното законодавство

Подпроектот не припаѓа на ниту една категорија од Анекс I и Анекс II од Уредбата за назначување на проекти и креации врз основа на кои е потребна постапката за оцена на влијанието врз животната средина ("Службен весник на Република Македонија" бр. / 2005, Бр. 109/2009). Согласно Упатството за спроведување на постапката за утврдување на потребата, утврдување на обемот и преглед на оцената на влијанието врз животната средина во Република С. Македонија за проект кој не е ниту во Анекс I и Анекс II, одлуката за постапката за утврдување на Потребата за ОВЖС е дека ОВЖС е непотребно.

Како и да е, според упатствата на ПЛРК, во рамките на извештајот за проверка на животната средина, подносителот на пријавата поднел известување за намера за спроведување на проект до Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина. НОВА ЧВРГА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ – Подружница НОВА ЧВРГА 2 Охрид поднесе писмо со известување за намери до Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и доби мислење од 29.10.2019 година дека не е потребено спроведување на постапка за ОВЖС, а е потребно подготовка на елаборат за заштита на животната средина. Добиеното Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина е во прилог 2 на овој Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти.

4. ПРЕГЛЕД НА ВЛИЈАНИЈАТА

Како резултат на предвидените под-проектни активности за реконструкција на работилница за филигран и музеј како и инсталација на опрема од страна НОВА ЧВРГА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ – Подружница НОВА ЧВРГА 2 Охрид беа идентификувани следните потенцијални влијанија:

1. Можни негативни безбедносни и здравствени ризици и влијанија врз населението, возачите и работниците (локалните влијанија се ограничени на локацијата на Конструкција/адаптација реновирање краткорочни, присутни само во фазата на имплементација) поради:

- Недостаток на мерки за безбедност и здравје при работа (БЗР) за време на мали градежни работи / адаптација,
- Повредите случени на или во близина на местото на делата (на пр. Поради недостаток на заштитна облека или опрема, или други безбедносни недостатоци),
- Непридржување кон стандардите за безбедност и работните процедури,
- Несоодветно управување со сообраќајот и безбедност на пешаците.

2. Можно влијание врз квалитетот на воздухот и емисиите на воздух од возила што превезуваат материјали и опрема на локацијата на под-проектот и транспортирањето на отпадот надвор од локацијата (локално влијание, ограничено на локацијата на реновирање / адаптација, кое се јавува само во фазата на имплементација) поради:

- емисии на прашина од транспорт на материјали, управување со материјали и градежни работи,
- емисии на бои, лепаци и лакови за пакет,
- издувни гасови од возила и сообраќај, како и предизвикување промени во постојниот сообраќаен промет во близина.

3. Можни емисии на вибрации и нарушувања на бучавата како резултат на транспортни возила кои се движат кон локацијата за реновирање, како и самите работи (локалните влијанија се ограничени само на локацијата на мали градежни работи/адаптација само во фазата на имплементација).

5. Несоодветно управување со отпадот и ненавремено собирање и транспорт на отпадот. Можни несакани ефекти / влијанија врз животната средина и негативни здравствени ефекти можат да произлезат како резултат на генерирање и управување со различни видови отпад (првенствено градежен отпад како што се отпадна иверица, тепих, ткаенина, сунѓер, остатоци од гипсени плочки, како и дрво, метали, стаклена пластика, мебел, душеци, опасен отпад, на пр. осветлување, остатоци од бои и лепила и пакување, исто така, ќе се создаде отпад од пакување (картон и најлон), кои се локални. Постои можност негативните влијанија да бидат долгорочни со повторувачки настан, но ограничени на несоодветно управување со отпадот и ненавремено собирање и транспортирање на комуналниот отпад.

6.

7. Влијанија на почвата и водата од случајно протекување, истурање и неправилна изградба и управување со опасен отпад. Сепак, од предвидените активности се

очекува да произведуваат само привремени, локални, краткорочни и ограничени на периодот на реновирање / реконструкција / помали градежни негативни влијанија врз животната средина. Очекуваните количини на опасни цврсти материи и течности што се користат или генерираат како отпад во текот на имплементацијата на под-проектот се мали.

Не се очекува никакво влијание врз физичките културни ресурси или природни живеалишта, бидејќи потпроектот не се наоѓа во / во близина на природата и / или културните заштитени подрачја или објекти.

Поради фактот што објектот на работилницата е дел од старото градско јадро на Охрид, сите можни негативни влијанија се претставени во Планот за управување со културно наследство даден во Анекс 3 од контролниот список на СППУЖССА.

Прелиминарниот скрининг покажа дека веројатно нема да се генерираат азбестни отпадни и отпадни радиоактивни громобрани во овој под-проект, меѓутоа, мерките за ублажување се предвидени за овие случаи.

5. ЦЕЛ НА СППУЖССА КОНТРОЛНАТА ЛИСТА, ПРАВИЛА НА ИЗЛОЖУВАЊЕ

Светската Банка бара проценка на животната средина (ПЖС) за проекти предложени за финансирање од страна на Светската банка, со цел да се обезбеди дека тие се одржани и одржливи од еколошки аспект и со тоа да го подобрат процесот на донесување одлуки. ПЖС е процес чија ширина, длабочина и тип на анализа зависат од природата, обемот и потенцијалните влијанија врз животната средина на предложениот проект. ПЖС ги проценува можните еколошки ризици на проектот, како и нивните влијанија во областа опфатена со проектот.

Според спроведениот скрининг на Апликацијата за изразување интерес, овој под-проект е категоризиран како Б-. Кај подпроектите кои се класифицирани во категоријата Б- потенцијалните влијанија врз животната средина се помалку штетни од под-проектите во категориите А и Б +, со оглед на нивната природа, големина и локација, како и карактеристиките на потенцијалните влијанија врз животната средина.

Обемот на проценката на животната средина за под-проектите може да биде различен за различни под-проекти, но обично е помалку од обемот на Оценката за влијанието врз животната средина, најчесто во форма на План за управување со животната средина и социјалните прашања. За под-проекти кои предвидуваат едноставни надградби, реновирање или адаптација на објекти, се користи СППУЖССА контролна листа. Формата на СППУЖССА контролната листа е дефинирана во Еколошката и социјалната рамка за Проектот за локална и регионална конкурентност.

СППУЖССА контролната листа се применува за помали рехабилитации или изградба на мали градежни објекти. Таа обезбедува "прагматична добра практика" и е дизајнирана да биде лесна за користење и компатибилна со барањата за заштита на СБ. Форматот на типот на контролни списоци се обидува да ги опфати типичните пристапи за ублажување на постапките за општи договори за градежни работи со локализирани влијанија.

Листата за проверка има еден воведен дел (воведен дел во кој е опишан проектот, дел каде што се дефинира еколошката категорија, идентификувани влијанија и објаснет концепт за проверка на СППУЖССА) и три главни делови:

- **Дел 1** претставува описен дел ("пасош на локацијата") кој ги опишува спецификите на проектот во поглед на физичката локација, институционалните и законодавните аспекти, описот на проектот, вклучувајќи ја потребата за програма за градење капацитети и опис на процесот на јавна консултација .
- **Дел 2** го опфаќа еколошкиот и социјалниот скрининг во едноставен формат да/не проследен со мерките за ублажување за секоја активност.
- **Дел 3** е план за следење на активностите за време на изградбата и имплементацијата на проектот. Го задржува истиот формат потребен за стандардните СППУЖССА на Светската банка. Целта на оваа контролна листа е да се вклучат Дел 2 и Дел 3 како документи за тендер за изведувачи.

Постапката за објавување на СППУЖССА контролната листа е следна: СППУЖССА контролната листа на македонски, албански и англиски јазик треба да биде објавена на веб-страницата на ПЛРК и на примателот, како и на веб-страниците на одредената општина и треба да биде достапна за јавноста за најмалку 14 дена. Таа треба да биде достапна во печатена форма во просториите на ПЛРК и во релевантните општини и / или во центрите на планските региони. Кога е најавено, треба да се издаде повик за забелешки на документите заедно со достапната електронска и поштенски адреса за испраќање на забелешките. Евиденцијата на јавната расправа (собрани коментари и прашања) ги содржи основните информации за местото, списокот на сегашните личности и резиме на добиените забелешки и треба да бидат вклучени во финалната верзија на објавениот документ.

6. ПРИМЕНА НА СППУЖССА

СППУЖССА контролната листа е документ подготвен и поседуван од корисникот. Процесот на дизајнирање и имплементација на предвидениот проект ќе се одвива во три фази:

1. *Општа идентификација и фаза на одредување*, во која се избира објектот за реновирање / мала градба / адаптација и елаборирана е приближна програма за можните работни типологии. Во оваа фаза се подготвуваат Деловите 1, 2 и 3 од СППУЖССА контролната листа. Дел 2 од СППУЖССА контролната листа може да се

користи за да се избераат типични активности од "мени" и да се поврзат со типичните прашања за животната средина и мерките за ублажување. Се вршат јавни консултации, СППУЖССА е финализиран.

2. *Детална фаза на планирање и тендер*, вклучувајќи спецификации и сметки за количини за градежни работи, опрема за опрема, маркетинг и други услуги поврзани со потпроектот. **Контролната листа на СППУЖССА ќе биде приложена како составен дел на документацијата за тендерите и договорот за работи, како и договор за супервизија, аналогно на сите технички и комерцијални услови, треба да бидат потпишани од договорните страни.**

3. *Во текот на фазата на имплементација на проектот*, еколошката усогласеност (со СППУЖССА контролната листа и регулативата за заштита на животната средина и здравјето и безбедноста (З&Б) и други квалитативни критериуми се спроведуваат на соодветната локација и апликацијата која се проверува / надгледува од страна на супервизорот на сајтот, или надзорник на проектот назначен за надзор за имплементација на контролниот список на СППУЖССА. Мерките за ублажување во Дел 2 и планот за следење во Дел 3 се основа за да се потврди усогласеноста на Изведувачот со бараните одредби за животната средина.

Практичната примена на СППУЖССА контролната листа ќе го опфати постигнувањето на Дел I за поседување и документирање на сите релевантни специфични локации. Во вториот дел, активностите што треба да се пренесат ќе се проверат според предвидениот тип на активност, а во третиот дел ќе се идентификуваат параметрите за мониторинг (Дел 3) и ќе се применуваат според активностите презентирани во Дел 2.

Целокупната листа на СППУЖССА пополнета во табела (Делови 1, 2 и 3) за секој од видот на работата треба да се приложи како составен дел од договорите за работа и како аналогна со сите технички и комерцијални услови кои треба да бидат потпишани од страна на договорните страни.

7. МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ

Мерките за избегнување и намалување / ублажување на идентификуваните влијанија врз животната средина, работниците и заедниците и социјалните аспекти на субпроектот што треба да се применат во рамките на под-проектот се, но не се ограничени на:

- Соодветно означување на локацијата за реновирање / адаптација,
- обележување на соодветна локација за привремено чување на градежниот материјал на локацијата,
- Целиот течен материјал неопходен за реконструкција (бои, масло, лепак) да се чува на непропустлива површина и персоналот да е обучен за соодветно дејство во случај на истекување,
- Целиот потребен материјал ќе се чува најмалку 50 метри од која било површина на водата,
- обезбедување на предупредувачки ленти, огради и ознаки, забрана на влез на невработени лица во предупредувачките ленти,

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

- примена на безбедносни мерки за граѓаните
- примена на мерки за безбедност машините да бидат управувани само од искусен и обучен персонал,
- постојано присуство на противпожарни апарати во случај на пожар или друга штета,
- носење заштитна опрема и облека во секое време, фиксирање на скели и други мерки на З&Б,
- запаливи течности може да се ставаат и складираат исклучиво во специјални садови за таа намена.

Сите работници мора да бидат свесни за опасностите од пожар и противпожарните мерки и мора да бидат обучени за да се справат со противпожарни апарати, хидранти и други уреди што се користат за гаснење на пожари кои треба да бидат функционални.

Нивото на бучава не треба да надминува 55dB во текот на денот и 45dB ноќе и градежните работи нема да се вршат преку ноќ (мали градежни работи и реновирање 7.00h до 19.00h).

Идентификација, класификација и одвоено привремено складирање (во посебни јасно означени отпадоци / контејнери за отпадоци на одделно предефинирана локација на терен и во доволен број) на различни видови на отпад кои би можеле да се генерираат од мали градежни работи/адаптација и правилно постапување со отпадот. Отпадот може да се транспортира и депонира / обработува само од лиценцирани компании.

Воспоставување на посебен сообраќаен режим за возилата на изведувачот за време на периодот на мали градежни работи/адаптација со соодветно сигнализирање.

Имплементацијата на овој подпроект се очекува да даде позитивни социоекономски придобивки за регионот преку зголемени можности за вработување, како и преку подобрен пристап и подобар пазар на добра и услуги. Најголемата придобивка ќе биде можноста за развој на автентичен традиционален туризам, развој на локални занаети и развој на локалната економија. Во рамките на овој под-проект не се планира откуп на

Потпишување на договор со услужната компанија за редовно одржување, замена на резервни делови, превентивни промени на маслото за масло, соодветно одржување како една од најважните безбедносни функции, редовно перење возилата и одржување на чисто паркиралиштето. забранета замена на моторното масло на паркингот за да се избегне маслото и загадувањето на водите и почвата, да се врши редовен годишен испит за одобрување за време на годишната регистрација на возилата. Тркалата на секое возило што излегува од локацијата да бидат правилно исчистени.

Проектните активности што ќе бидат спроведени на локацијата предвидена за потпроектот се внимателно испланирани со цел да не се наруши дивниот свет и да не се уништат природните живеалишта. Ниту еден од употребените материјали нема да биде токсичен за околината, природата и луѓето. Нема да има третман на дрво (со облоги, боја, итн.) и нема да има третман на други материјали што ќе се користат на локација (на пр. со употреба на антикорозивни средства). Дрвени материјали ќе се снабдуваат само од овластени дилери.

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

Мерките за ублажување опишани во овој дел се општите, деталните задолжителни мерки за ублажување се дадени во табелата за проверка на мерките за ублажување на (Дел 3).

8. ПРОЦЕДУРИ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ОДГОВОРНОСТ

За следење на имплементацијата на СППУЖССА за проверка на Изведувачот, супервизорот на сајтот или одговорното лице назначено од страна на операторот-корисник (во случај на работи кои не бараат ангажирање на надзор, надзорво понатамошниот текст) ќе работат со Дел 2 и 3 од СППУЖССА контролна листа, односно план за следење. Дел 2 и 3 се развиваат со потребните детали, дефинирајќи јасни мерки за ублажување и мониторинг кои можат да бидат вклучени во договорите за работи кои го одразуваат статусот на практиката за животната средина на работното место и кои можат да се набљудуваат / мерени / квантифицирани / проверени од страна на супервизорот за време на работите.

Дел 3 практично ги одразува клучните критериуми за следење преку обезбедени мерки за ублажување кои можат да се проверат за време и по работи за обезбедување на усогласеност и во крајна линија за надоместокот на Изведувачот.

Таквите мерки за ублажување вклучуваат, но не се ограничени на употребата на лична заштитна опрема (ЛЗО) од страна на работниците на локацијата, создавање прашина и превенција, количина на вода која се користи и испушта на место, третман на отпадни води, присуство на соодветни санитарни простории за работниците, собирање отпад од одделни видови (дрво, метали, пластика, опасен отпад, на пр. лепак и остатоци од боја и пакување, ламби), количини на отпад, правилна организација на патеки за отстранување и капацитети или повторна употреба и рециклирање, секогаш кога е можно. Покрај Дел 3, супервизорот на сајтот треба да провери дали изведувачот е во согласност со мерките за ублажување во Дел 2. Известувањето за спроведување на практиките треба да биде опишано во редовниот извештај кон ЕСП.

Прифатлив извештај за следење од страна на изведувачот или надзор на локацијата ќе биде услов за целосна исплата на договореното надоместок, исто како и техничките критериуми за квалитет или анкети за квалитет. **Известувањето за спроведувањето на контролниот список на СППУЖССА ќе биде тримесечно (ако не е поинаку договорено со ЕСП).** За да се обезбеди одреден степен на влијание врз еколошките перформанси на Изведувачот, во договорите за работи ќе се воведат соодветна клаузула, во која се наведуваат казни во случај на непочитување на договорните одредби за животната средина, на пр. во форма на задржување одреден дел од плаќањата се додека корективните мерки не се применат и под-проектот не е во согласност, неговата големина зависи од сериозноста на повредата на договорот. За екстремни случаи раскинувањето на договорот ќе биде договорно врзано.

Спроведувањето на дефинираните мерки на СППУЖССА ќе ги следи надзорниот /

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти надзорен инженер, овластениот и / или државниот инспектор за животна средина и комунални работи, како и експертот за заштита на животната средина од ЕСП. Спроведувањето на мерките ќе се следи пред да започне со работа, за време на реновирањето и по неговото завршување.

Барателот (ите) е должен редовно да доставува извештаи за спроведувањето и мониторингот на мерките за ублажување на животната средина (извештаи за имплементација на ЕСЈН за проверка, на пример, во форма на табеларен преглед (план за ублажување на табели и план за следење) со дополнителна колона со статус на мерките, забелешките и коментарите и следењето на мерката (имплементирани / неприменети, резултати, забелешки, коментари, загрижености, кога, итн.).

Институционални и Административни Аспекти

дел 1: Институциски и административни аспекти		
Корисник на средства	НОВА ЧВРГА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ – Подружница НОВА ЧВРГА 2 Охрид	
Земја	Република Северна Македонија	
Име на потпроектот	Работилница на филигранот – Вангел Дереван	
Обем на потпроектот и конкретни активности	Градежни активности Опременување на простор Спроведување на маркетинг активности Организација на посети на работилницата Организација на обуки	
Институциска поставеност (Име и контакти)	Управување со проектот*	
	НОВА ЧВРГА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ – Подружница НОВА ЧВРГА 2 Охрид Координатор на проектот: Никола Дереванов Моб: 071/321462 Е-пошта: nderebanov@gmail.com	
Имплементациска поставеност (Име и контакти)	Надзор ** НА Никола Дереванов Моб: 071/321462 Е-пошта: nderebanov@gmail.com	
Опис на локацијата		
Име на локацијата	KP15271, KO Ohrid 3	
Опис на локацијата	Катастарската парцела се наоѓа во комплексот број 14 “Чаршија”, во централното подрачје на градот Охрид, на пешачка улица. Објектот има пристап и од задната страна на куќата, во стариот дел на градот, населбата Месокастро, поплочен со калдрма	
Кој е сопственик на земјиштето?	Ѓорги Дереванов	
Географски опис	Држава: Република Северна Македонија Регион: Југозападен регион Општина: Охрид	
Законодавство		

Утврдување на националните и локалните законски Прописи и дозволи кои се однесуваат на активностите на потпроектот	• Закон за градење ("Службен весник на РМ" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137 /13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16) • Закон за животната средина ("Службен весник на РМ" бр.53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,51/11, 123/12,93/13,187/13, 42/14, 44/15,129/15, 192/15 и 39/16) и 99/18); • Закон за водите ("Службен весник на РМ" бр. 87/08, 6/09,161/09, 83/10, 51/11,44/12,23/13,163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); • Закон за управување со отпад("Службен весник на РМ" бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,09/11,51/11,123/12 и 163/13); • Правилник за начинот за постапување со комунален и друг вид неопасен отпад ("Службен весник на РМ" бр. 147/07); • Закон за управување со пакување и отпад од пакување ("Службен весник на РМ" бр. 161/09, 17/11,47/11,136/11,6/12,39/12 и163/13); • Листа на видови отпад ("Службен весник на РМ" бр. 100/05); • Закон за хемикалии ("Службен весник на РМ" бр. No. 145/10 и 53/11); • Закон за квалитет на амбиенталниот отпад ("Службен весник на РМ" бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12 и 10/15); • Закон за заштита од бучава во животната средина ("Службен весник на РМ" бр.79/07, 124/10 и 47/11); • Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 147/08); • Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава ("Службен весник на РМ" бр. 1/09); • Закон за заштита на природата ("Службен весник на РМ" бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11,148/11,59/12,13/13,163/13 и 41/14); • Закон за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11); • Закон за безбедност и здравје при работа ("Службен весник на РМ" бр. 92/07, 136/11, 23/13и25/13) • Закон за заштита на културното наследство пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164 /
---	--

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

	13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16) • Закон за заштита на старото градско јадро на Охрид како културно наследство од особено значење (Службен весник на Република Македонија бр.47/11 и 145/15)
Јавна расправа	
Наведете кога/ каде се одржал процесот на јавна расправа и какви забелешки дале учесниците на расправата	Постапката за јавна консултација со СППУЖССА контролната листа е следната: Листата за проверка на СППУЖССА треба да биде објавена на веб страната на ПЛРК, веб страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам и веб страницата на Корисникот/ општина Охрид. Документот мора да биде објавен и достапен за јавноста најмалку 14 дена. Исто така, документот треба да биде достапен во печатена форма во канцеларијата на ПЛРК и просториите на Корисникот. Кога е најавено, треба да се издаде повик за коментари и забелешки на документите заедно со достапната електронска и поштенски адреса за испраќање на белешките. Записникот за состанокот од јавната консултација (собрани коментари и прашања) содржи: основни информации за местото на јавните консултации, листа на учесници и краток преглед на коментари на учесниците, кои ќе бидат вклучени во финалната верзија на документот.
Градење институциски капацитети	
Дали се предвидува градење на капацитет?	[X] Н или [] Д ако Да, во анекс 2 се дадени информациите за градењето на капацитетите
Табела 24	

Дел 2: Еколошко / општествен скрининг			
Дали активноста на објектот ќе вклучи/ангажира некое од следните?	Активност	Статус	дополнителни референци
	А. Општи Барања	☒ Да ☐ Не	Погледнете го Дел А подолу
	В. Реновирање / адаптација на зградата	☒ Да ☐ Не	Погледнете го дел А и Б подолу
	С. Мала конструкција	☐ Да ☒ Не	Погледнете ги секциите А и С подолу
	Д. Опасни или токсични материјали	☒ Да ☐ Не	Погледнете ги секциите А и Д подолу
	Е. Сообраќај и безбедност на пешаците	☒ Да ☐ Не	Види секција А, Б и Е подолу
	Ф. Набавка на хемикалии	☒ Да ☐ Не	Погледнете го делот Ф подолу
Табела 2			

Список за проверка на мерките за ублажување		
Активност	Параметар	Список за проверка на мерките за ублажување
А. Општи услови	Известување безбедност работниците и на	а) Обезбедување на информации за локалното население за времето на започнување и времето на траење на градежните активности со подготовка на Известување што ќе биде поставено на општинската огласна табла и општинската веб страна и пеку други средства, по потреба, со цел локалното население да биде добро информирано; б) Локалните градежни инспекторати и инспекторатите за заштита на животната средина/природата се информирани за работите пред да започнат; в) Сите потребни дозволи/мислења/одобренија се обезбедени пред започнување на работите (како градежна дозвола и друго); г) Сите работи ќе се извршуваат на безбеден и дисциплиниран начин; д) Работничките лични заштитни одела и опремата се достапни во доволни количини и се носат/користат во секое време; ѓ) Работниците мора да бидат соодветно обучени, проверени и искусни за работата што ја вршат (на пр. за работи на височини); е) Отворените јами се покриени и јасно обележани кога на истите не се работи; ж) Обезбедени се соодветни ознаки и информативна табла за локацијата на реновирање; з) Обележување на локацијата за привремено скалдирање на материјалот за реновирање во близина на локацијата; с) Обезбедување ленти за предупредување, огради и соодветни информативни знаци за опасност, клучни правила и постапки што треба да се следат. и) Забранет влез за невработени лица во рамките на лентите за предупредување и оградите кога/каде се смета за потребно. ј) Околната површина треба да се држи чиста; к) Со машините треба да ракуваат само искусни и соодветно обучени лица, со цел намалување на ризикот од несреќни случаи;

Список за проверка на мерките за ублажување		
		л) Сите работници треба да бидат запознаени со опасностите од појава на пожар и мерките за заштита од пожар и мора да бидат обучени да ракуваат со уреди за гаснење на пожар, хидранти и други уреди што се користат за гаснење на пожари; љ) Уредите, опремата и противпожарните апарати мора секогаш да се функционални, за во случај на потреба да можат да се користат брзо и ефикасно. Опремата за прва помош треба да биде достапна на локацијата и да има обучени лица кои ќе ја користат. м) Постапки за итни случаи (вклучувајќи истурања, несреќни случаи и сл.) да се достапни на локацијата. н) Санитарни објекти (тоалети) мора да се обезбедени за работниците. њ) Набавената опрема треба да биде поставена и користена почитувајќи ги сите мерки за безбедност пропишани од страна на производителот на опремата и најдобрите практики.
	Случајни откритија	а) Постапките ќе ги следат националните законски прописи за случајни откритија б) Во случај да има случајни откритија, работите ќе бидат стопирани и ќе биде информиран овластениот надлежен орган (Министерството за култура и регионалниот музеј и институт) во рок од 24 часа; в) Изведувачот понатаму ќе ги следи упатствата на надлежните органи и работите повторно ќе започнат откако ќе се добие одобрение; г) Работната површина, кампот на локацијата, итн. треба да се лоцирани подалеку од културното наследство и археолошките наоѓалишта; д) Треба да има адекватна грижа и подигање на свеста за да им се објасни на градежните работници за можно откопување на археолошки реликвии; ѓ) Сите наоди ќе се чуваат недопрени во случај на случајно откритие, пред испитувањето на Институтот за заштита на спомениците на културата и Музејот. Погледнете го одделниот план за управување со културното наследство даден како анекс на контролниот список за проверка на ПУЖССА.

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

	Квалитет на воздухот	а) Градилиштето, патиштата за транспорт и местата за ракување со материјали треба да се попрскаат со вода во сушни и ветровити денови. б) Зградата ќе има фасадна ограда за време на реконструкцијата, за да се спречи емисијата на прашина. в) Градежните материјали треба да се чуваат покриени на соодветни места со цел намалување на прашина. г) Товарите на возилата од кои може да излегува прашина мора да бидат покриени. д) Сите гуми на возилата се мијат пред да излезат од местото на проектот, за да се спречи растерување на прашина надвор од местото на проектот. ѓ) Ограничување на брзината на возилата до локацијата за реконструкција. е) Патиштата редовно да се метат и чистат на критичните места.
--	----------------------	---

Список за проверка на мерките за ублажување		
		ж) Држете го горниот слој на почвата и резервите одделно. Заштитете со лимови/огради во случај на ветровито време. з) Сместете ги резервите подалеку од одводните водови, природните водни патишта и местата подложни на ерозија на земјиштето. с) Сите товари со земја се покриваат кога се изнесуваат од градилиштето за исфрлање. и) Осигурајте сите транспортни возила и градежни машини да бидат опремени со соодветна опрема за контрола на емисиите, редовно да се одржуваат и атестираат. ј) Осигурајте сите возила и градежни машини да користат бензин од службени извори (лиценцирани бензински пумпи) и гориво што го одредил производителот на градежната машина и на возилата. к) Да нема прекумерни градежни возила што работат напразно на градилиштата.
	Бучава	а) Локалното население ќе биде навремено известено за почетокот и времетраењето на активностите за реконструкција б) Бидејќи тоа е урбана стамбена населба нивото на бучава не треба да надминува 55dB во текот на денот и навечер и 45dB во текот на ноќта в) Градежни работи нема да бидат дозволени во текот на ноќите, работите на градилиштето ќе бидат ограничени од 7.00h до 19.00h (договорено во дозволата). г) Во текот на работењето капаците на моторите на генераторите, компресорите за воздух и другата машинска опрема на погон треба да бидат затворени, а опремата да биде поставена што е можно подалеку од стамбени подрачја. д) Пумпите и другата машинска опрема треба ефикасно да се одржуваат. ѓ) Механизам за поплаки ќе биде ставен во пракса и локалното население ќе биде информирано за тоа.

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

	Квалитет на водата и почвата	а) Спречете опасно излевање од отпад (привременото складирање на отпадот треба да биде заштитено од пропуштање, а опасниот и токсичен отпад да биде опремен со секундарен систем на задржување на содржината, на пр. со контејнери со двојни сидови или зајакнати контејнери). б) Ако дојде до опасно излевање, да се спречи, отстрани, да се исчисти местото и следете ги постапките и мерките за управување со опасен отпад. в) Во случај на какво било течење што доаѓа од површини каде што се изведуваат работи веројатно контаминирани со опасни материи се собере на местото во привремен базен за задржување и се транспортира до овластена пречистителна станица. г) Поставете/обезбедете и одржувајте соодветни санитарни објекти (мобилни тоалети) за работниците. Мобилните тоалети треба да се одржуваат од страна на лиценцирана фирма. Отпадната вода од тие извори треба да се транспортира до соодветни капацитети за пречистување на отпадни води.
--	------------------------------	--

Список за проверка на мерките за ублажување		
		д) Спречете опасно излевање што доаѓа од резервоари (задолжителен е секундарен систем за задржување, на пр. контејнери со двојни ѕидови или зајакнати контејнери), од градежна опрема и возила (редовно одржување и проверки на резервоарите на нафта и плин, гадежните машини и возилата може да се паркираат (ракуваат) само на асфалтирани и бетонски површини со систем за собирање на површински води. ѓ) Излевањата од местото на кое се работи со можност за полнење со отстранети материи треба да се филтрираат пред да се истурат во природни токови. е) Водата и другите компоненти во бетонската смеса треба да бидат чисти и без штетни хемикалии. ж) Сите потенцијални загадувачи на локацијата треба да бидат поставени на непропустлива површина, најмалку 50 m од која било површина од вода.

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

	Управување со отпад	Ќе се применува добра практика на управување со отпад вклучително: а) Идентификување на различни видови отпад што би можеле да се генерираат на местото на реконструкцијата и нивна класификација во согласност со Законот за отпад. (земја, песок, шишиња, храна, делови од цевки, хартија, кршен бетон, итн.). б) За секоја идентификувана категорија на отпад се обезбедени контејнери во доволни количини и поставени вообичаено. в) Ќе се идентификуваат патеки за собирање и отстранување на отпад и лиценцирани депонии/преработувачки капацитети за сите главни видови отпад што се очекува од рушење и градежни активности. За управување со опасниот отпад ќе се бараат и следат упатствата/насоките дадени од Министерството за заштита на животната средина и просторно планирање. г) Минералниот (природен) градежен отпад и отпадот од рушење ќе се одвојува од општиот отпад, органскиот, течниот и хемискиот отпад со сортирање на лице место и привремено ќе се складира во соодветни контејнери. Во зависност од потеклото и содржината, минералниот отпад повторно ќе се нанесе на првобитната локација или повторно ќе се користи. д) Целиот градежен отпад ќе се собира и отстранува правилно од страна на лиценцирани собирачи до лиценцирани депонии (или лиценцирани капацитети за преработка). ѓ) Евиденцијата за отстранување на отпадот ќе биде редовно ажурирана и ќе се чува како доказ за правилно управување, како што е проектирано.
--	---------------------	--

Список за проверка на мерките за ублажување		
		е) Секогаш кога е можно, изведувачот повторно ќе ги користи и рециклира соодветните и одржливи материјали. Исфрлање на каков било отпад (вклучително и органски отпад) или отпадни води на околната природа или водни маси е стриктно забрането; ж) Собирање, транспорт и крајно исфрлање/преработка на комуналниот отпад треба да се врши од страна на овластена компанија; з) Градежниот отпад треба веднаш да се отстрани од градилиштето и повторно да се употреби ако е можно; с) Спалување на каков било отпад на местото или на неodobрени постројки е забрането. и) Постоечките климатизирачки единици не треба да се полнат или празнат. Ако се исфрла, тоа мора да го вршат специјализирани одобрени компании. ј) Идентификување на различни видови на отпад во градилиштето (почва, песок, шишиња, храна, делови од цевки, хартија, кршен бетон, и сл.) ; к) Потенцијалниот опасен отпад (моторно масло, гориво за возила) треба да се собира одделно и треба да се склучи договор со подизведувач што има овластување за собирање и транспорт (и привремено чување, доколку е применливо) на опасен отпад. Опасниот отпад треба да се преработува или отстранува само до постројки за преработка/депонија со валидна лиценца;
	Безбедност на сообраќајот	а) Се подготвува и спроведува план за регулирање на сообраќајот во согласност со Општината и надлежниот орган (сообраќајна полиција); б) Сообраќајот ќе се регулира на безбеден начин. Ќе се осигура безбедност за пешаци со користење на безбедни премини. в) Безбедносните и регулаторните известувања и ознаки ќе се користат соодветно.

Список за проверка на мерките за ублажување		
Б. Адаптација на објектот	Управување со материјали	а) Нема да се користат нови материјали што содржат азбест или боја на база на олово. б) Груб агрегат во бетон што се применува и користи за рехабилитација треба да одговара на условите за издржливост и градација. Агрегатот мора да биде чист (претходно да не бил користен) и по можност локално произведен. в) Минералните ресурси (агрегат, песок, чакал и сл.) се набавуваат само од овластерни компании со валидни концесии за вадење/искористување. Компаниите можат да докажат дека мерките за ЗиБ и управувањето со животната средина веќе се применуваат. г) Доколку се користи дрво, потеклото на овој материјал мора да биде заверено. Дрвениот материјал што потекнува од нелегална сеча мора да се избегнува по било која цена.
	Безбедност на заедницата	а) Обезбедување сигурност на корисниците на објектите на пр. обезбедување безбедни премини и заштита од паѓање на предмети. б) Навремено информирање на корисниците на просториите и соседните заедници за претстојните работи. в) Во случај да се прекине сообраќајот, организирање на алтернативни патишта во соработка со Општината.
В. Мала градба	Управување со материјали	а) Нема да се користат нови материјали што содржат азбест или боја на база на олово. б) Груб агрегат во бетон што се применува и користи за рехабилитација треба да одговара на условите за издржливост и градација. Агрегатот мора да биде чист (претходно да не бил користен) и по можност локално произведен. в) Минералните ресурси (агрегат, песок, чакал и сли.) се набавуваат само од овластерни компании со валидни концесии за вадење/искористување. Компаниите можат да докажат дека мерките за H&S и управувањето со животната средина веќе се применуваат.

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

	Ерозија на почвата	а) Возилата и машините можат да се паркираат, мијат и одржуваат само на одредени подрачја со непропустлива површина со систем за собирање и обработка (сепаратор за масло и масти), б) Заштита од распространување на седименти со огради и бариери. в) Извлекување на почвата само колку што е потребно и чување/замена и повторна употреба по изградбата. г) Не е дозволено користење на антифриз и/или акцелератори. д) Заштита и обнова на неизградените површини. Изработка на падини и потпорни објекти за да се сведе на минимум ризикот, обезбедување соодветен одвод и покриеност со вегетација.
--	--------------------	---

Список за проверка на мерките за ублажување		
		ѓ) Изведба на работи на површински одвод за пренасочување на дождовната вода што би ја поткопала почвата. е) Примена на управување со буици од атмосферска вода за да се сведе на минимум ерозијата и доставување на седименти надвор од местата на приемни води. ж) Местото за паркирање мора да се запази според определеното место.
	Безбедност на заедницата	а) Обезбедување сигурност на корисниците на објектите на пр. правење безбедни премини и заштита од паѓање на предмети. б) Навремено информирање на корисниците на просториите и соседните заедници за работите што претстојат. в) Во случај кога сообраќајот ќе биде прекинат, организирање алтернативни патишта во соработка со општината.
Г. Опасни материјали	Управување со отпаден азбест и отпадни громобрански водови	а) Ако на местото се наоѓа азбест, ќе се информира инспекторатот за животна средина и другите надлежни органи (на пр. МЖСПП) и ќе се бараат упатства. Азбестот мора да биде отстранет или правилно вметна/врзан. б) Азбестот ќе биде отстранет, контролиран, транспортиран и отстранет во согласност со националните законски прописи и најдобрите практики (се спречува кршење, се попрскува против дигање прашина, отпадниот азбест се пакува во херметички затворени пакети, привремено се складира во затворени објекти, правилно означени на сите три јазика, и тн.) в) Работниците што ракуваат со азбест носат заштитна облека, соодветни респиратори/маски (во зависност од видот на азбестот). г) Само овластени компании за управување со азбест може да бидат ангажирани за овие работи. д) Отстранетиот азбест не смее повторно да се користи. ѓ) Во случај да се идентификуваат радиоактивни шипки на местото, се ангажира овластена компанија за нивно отстранување.
	Управување со токсични и опасни цврсти материји и течности (вклучувајќи отпад)	а) Да се обезбеди правилно ракување со средства за подмачкување, лепаци, бои, гориво и растворувачи со обезбедено складирање и следење на листовите со податоци за безбедност на материјали (ЛПБМ). б) Привремено складирање на локација на сите опасни и токсични супстанции во безбедни контејнери означени со детали за составот, својствата и упатство за ракување. в) Сите опасни материји треба да се чуваат во непропустлив контејнер за да се спречи излевање и протекување. Овој контејнер треба да има секундарен систем за задржување, на пр. двојни

Список за проверка на мерките за ублажување		
		сидови или слично. Секундарниот систем за задржување мора да биде без пукнатини, да може да задржи истурање и брзо да се испразни. г) Контејнерите со опасни материи, мора да се чуваат затворени, освен при додавање или отстранување на материјали/отпад. Не смеат да се ракуваат, отвораат или чуваат на начин што може да доведе до нивно истекување. д) Контејнерите што имаат запалив, опасен или реактивен отпад мора да се сместат најмалку 15 метри од имотот на објектот и најмалку 30 метри од водоводи. ѓ) Опасниот отпад ќе се собира, транспортира и отстранува од страна на овластена компанија со која ќе склучи договор изведувачот на работите. Отпадот го транспортираат превозници со специјално одобрение и се отстранува во одобрен контејнер. Контејнери за сите видови предвидени (и што се појавуваат) опасни отпади на локацијата да бидат достапни и соодветно означени (име и доделен клучен код за отпад). е) Нема да се користат никакви оловни бои, азбест или други материјали опасни по здравјето на луѓето. ж) Сите потенцијално опасни материјали треба да се чуваат и ракуваат на непропустлива површина.
Д. Набавка на хемикалии	Несоодветно и недостаток на правилно управување може да го зголеми ризикот за животната средина и сигурноста при работа, како и ризикот по здравјето на сите граѓани	а) Хемикалиите се управуваат, ракуваат и чуваат во согласност со ЛПБМ б) Хемикалиите се купуваат од овластен продавач в) Со хемикалиите управуваат и со нив ракуваат овластени и соодветно обучени лица/кадри.

Табела 3. Список за проверка на Мерки за ублажување

План за мониторинг

Дел 3: План за мониторинг							
Фаза	Што (Параметарот ќе се следи?)	Каде (Дали параметарот треба да се следи?)	Како (Дали параметарот треба да се следи?)	Кога (Дефинирајте ја фреквенцијата/или континуитетот?)	Зошто (Дали се следи параметарот?)	Цена на чинење (Ако не е)	Кој (е одговорен за следење?)
Подготовка во текот на	Сите потребни дозволи се добиени пред почеток на	Во градската управа	Контрола на сите потребни документи	Пред почеток на работите	Да се обезбедат законските аспекти за рехабилитационите активности	/	Изведувач; Надзорник на градежните работи; Градежен инспектор, ЕИП ПЛРК
	Се известуваат јавните и релевантни институции	Просториите на Изведувачот	Контрола на сите потребни документи	Пред почеток на работите	Да се осигура свеста на јавноста	/	Изведувач; Надзорник на градежните работи;
	Безбедносни мерки на работниците, вработените и посетителите	На местото	Визуелна проверка и доставување извештај	Пред почеток на работите	Да се спречат ризици по здравјето и безбедноста – механички повреди и да се осигура безбеден пристап и мобилност	/	Изведувач, Надзорник
Имплементација во текот	Безбеден проток на сообраќајот	На местото	Визуелна проверка и доставување извештај	Во текот на испорака на опремата	Да се осигура координиран проток на сообраќајот	/	Изведувач, Надзорник
	Безбедност на работа	На местото	Визуелна проверка и доставување извештај Ненајавени контроли во текот на работата	Ненајавени контроли во текот на работата	Да се спречат ризици по здравјето и безбедноста – механички повреди и да се обезбеди безбеден пристап и мобилност	/	Надзорник

Дел 3: План за мониторинг							
Фаза	Што (Параметарот ќе се следи?)	Каде (Дали параметарот треба да се следи?)	Како (Дали параметарот треба да се следи?)	Кога (Дефинирајте ја фреквенцијата / или континуитетот?)	Зошто (Дали се следи параметарот?)	Трошок (Ако не се вклучени во буџетот на проектот)	Кој (Кој е одговорен за следење?)
	објектот е добро организиран: огради, предупредувања, потпишување на поштенски пратки.	на местото	Инспекција	Ненајавени контроли за време на работа	Да се спречат несреќи	/	Изведувач, супервизор
	Собирање, транспорт и опасен отпад (ако има)	На привремена безбедна локација на градилиште во посебни контејнери за отпадоци	Инспекција на транспортните листи и условите на просторот за складирање	Пред транспорт на опасниот отпад (ако има)	Да се подобри управувањето со отпадот на локално и национално ниво / Опасниот отпад нема да се фрла на депонија	/	Овластена компанија за собирање и транспорт на опасен отпад (доколку има), Овластено еколошки инспектор, градежништво инспектор, ПЛРК, ЕЕ
	Собирање, транспортирање и финално депонирање на цврстиот отпад	на и околу објектот	Визуелно следење и проверка на транспортните листи на изведувачот	Дневно ниво после колекцијата и транспорт на цврстиот отпад	Не оставајте цврст отпад на градилиште и да се избегне негативно влијание на локалната средина и здравјето на локалните жители	/	Изведувач; Супервизор на градежни работи; Овластени еколошки инспектор, градежништво инспектор, ПЛРК, ЕЕ

Дел 3: План за мониторинг							
Фаза	Што (Параметарот ќе се следи?)	Каде (Дали параметарот треба да се следи?)	Како (Дали параметарот треба да се следи?)	Кога (Дефинирајте ја фреквенцијата / или континуитетот?)	Зошто (Дали се следи параметарот?)	Трошок (Ако не се вклучени во буџетот на проектот)	Кој (Кој е одговорен за следење?)
	Загадување на воздухот параметри на прашина, честички	На и околу објектот	Земање примероци од овластена агенција	По жалбата или негативни инспекциски наод	За да не се обезбеди прекумерна емисија за време на работите	/	Супервизор
	Ниво на бучава и вибрации	На и околу објектот	Следење на ниво од бучава dB (со соодветна опрема)	По жалбата или инспекциски наод	За да одредите дали нивото на бучава е над или под дозволено ниво на бучава	/	Изведувач; Акредитирана компанија за мерење на ниво на обезбедени од страна на изведувач; Овластени еколошки инспектор, градежен инспектор, ПЛРК ЕЕ
Во текот на Операција фаза	Управување со отпад	На и околу објектот	Отпадот правилно се собира, сортира и складира	Дневно	За да се спречи акумулацијата на отпадот	Променлива и не е вклучена во проектот	Овластено претпријатие за собирање отпад

Табела 4

Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

Анекс 1 Список за проверка на ПЖС Анекс 1: Информации за локацијата (слики од локацијата)



Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти



Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

Анекс 2 Надлежен орган (Градоначалник на Општина Охрид) Решение за одобрување за елаборат за заштита на животната средина



ОПШТИНА ОХРИД
Ул.Димитар Влахов бр.57
Охрид

Сектор за урбанизам и заштита на животната средина
Одделение за заштита и влијание врз животната средина

Уп. број **21-498** од **02.11.2010** год.
ОХРИД

Врз основа на член 88 од Законот за општата управна постапка (Сл. весник на Република Македонија бр.38/05,45/15) и член 24 став 7 од Законот за животна средина(Службен весник на Република Македонија бр. 53/05,81/05,24/07 и 159/08 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/2012, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16), а во врска со „Уредбата за изменување на уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен Градоначалникот на општината, Градоначалникот на градот Скопје и Градоначалникот на општините во градот Скопје“(Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/09,32/12), постапувајќи по Барањето на ДУТУ „Нова Чврга“ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, подружница „Нова Чврга 2“, Охрид, ул.,Св. Климент Охридски“ бр.40 Охрид на КП 15271 КО Охрид 3, Охрид, Градоначалникот на Општина Охрид, донесе

РЕШЕНИЕ

За одобрување на елаборат за заштита на животна средина

- 1. СЕ ОДОБРУВА** Елаборатот за заштита на животната средина Уп.бр.1-21-498 на ДУТУ „Нова Чврга“ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, подружница „Нова Чврга 2“, Охрид, ул.,Св. Климент Охридски“ бр.40 Охрид на КП 15271 КО Охрид 3, Охрид, за Работилница и музеј на филигранот Вангел Дербан за производство на накит, бижутерија и сродни производи
2. Од доставената документација констатирано е дека од работата на Работилницата и музеј на филигранот Вангел Дербан за производство на накит, бижутерија и сродни производи нема да има значителни влијанија врз животната средина.
3. Во однос на генерираната бучава, и емисиите во воздух, инвеститорот се задолжува да ги почитува „Законот за заштита од бучава во животната средина“(сл. Весник на РМ бр 79/07, 163/13), „Законот за квалитетот на амбиенталниот воздух“(сл. Весник на РМ бр. 67/04, 92/07,35/10, 47/11, 163/13), „Законот за заштита на природата“(Сл. Весник на РМ бр.67/04, 14/06,84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13 и 163/13), „Законот за води“(Сл. Весник на РМ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13), а со создадениот отпад да постапува согласно „Законот за управување со отпад“(сл. Весник на РМ бр.9/11, 123/12, 147/13, 163/13).
4. Исто така инвеститорот се задолжува во случај на промена на начинот и обемот на работата да го информира надлежниот орган, односно општина Охрид и без исклучоци да се придржува кон пропишаните мерки за заштита предвидени во Елаборатот за оценка на влијанието врз животната средина, како и кон дополнителните решенија во колку низ работата на инсталацијата се покаже потреба од зголемен обем и вид на превенција.
5. Во случај на непридржување кон пропишаниот режим и мерки за заштита ќе се применат одредбите на Законот за животна средина во делот на Делокругот на надзор на овластениот инспектор и делот на прекршочни одредби.
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

ДУТУ „Нова Чврга“ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, подружница „Нова Чврга 2“, Охрид, ул. „Св. Климент Охридски“ бр.40 Охрид на КП 15271 КО Охрид 3, Охрид, до Градоначалникот на Општина Охрид поднесе барање Уп. бр.1- 21-498 од 16.10.2020г. за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина за Работилницата и музеј на филигранот Вангел Дербан за производство на накит, бижутерија и сродни производи

Елаборатот е изготвен од страна на Консултантското друштво ЕНВИРО РЕСУРСИ ДОО Скопје и е во целост изработен согласно Правилникот за формата и содржината на Елаборатот за заштита на животната средина, постапката за нивно одобрување како и начинот на водење на Регистарот за одобрени елаборати („сл. Весник на РМ бр. 44/13, 111/14).

Предметниот Елаборат е составен од текстуален дел, графички прилози и анализирани се сите неопходни компоненти, изворите и видовите на можни деградации и загадувања врз основа на што се димензионирани и дефинирани мерките за заштита на основните медиуми. Според наша оценка, проектираните заштитни мерки се апликативни и во целост ќе ги задоволат основните барања.

Врз основа на изнесеното, одлучено е како во диспозитивот на ова Решение.

Таксата по членот 2, тарифен бр. 33-а од „Законот за измена и дополна на Законот за административни такси“ (Сл. Весник на РМ бр. 24/03) е наплатена во износ од 600,00 денари и приложена кон барањето.

Упатство за правно средство:


Против ова Решение подносителот може да поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на приемот на Решението.

Жалбата се тексира со административна такса во износ од со 250,00 ден.


Доставено до :

- Барател (2 примероци)
- Овластен инспектор за животна средина
- Архива

Изготвил : Советник
Јасминка Т.Момироска



Одобрил: Рак. на одделение
Хавза Р. Какел



ГРАДОНАЧАЛНИК
Д-р Константин Георгиевски



Список на проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти

Анекс 3 План за управување со културно наследство

**ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ НА РАБОТИ ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО ЗА
ПРОЕКТОТ “РАБОТЛНИЦА НА ФИЛИГРАНОТ – ВАНЃЕЛ
ДЕРЕБАН”**

АПЛИКАНТ: ДУТУ НОВА ЧВРГА УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ОХРИД
– ПОДРУЖНИЦА НОВА ЧВРГА 2 ОХРИД

1. Вовед и Информации

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) е четиригодишна инвестициска операција, поддржана од Европска Унија и ги користи средствата од ИПА 2 и наменета за конкуренција и иновација во Македонија. ПЛРК е менаџиран како Хибрид Труст Фонд и составен од четири компоненти, и спроведуван од Светска Банка и Влада на Македонија. Проектот ќе обезбеди финансиски инвестиции и градење на капацитети со цел поддршка на секторски раст, инвестирање во дестинации и развој на специфична дестинација. На регионално и локално ниво, Проектот ќе поддржува избрани туристички дестинации во земјата преку една комбинација на техничка поддршка со цел подобрување на менаџирањето на дестинацијата, инвестирање во инфраструктурата и инвестиции во иновации. Инвестициите ќе се реализираат преку шема на грант за засегнати страни на регионален туризам како што се општините, институциите, НВО и приватниот сектор. Планот за управување со културно наследство е дел од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖСА) кој е изготвен за предвидените активности во рамките на проектот “Работилница на филигранот – Вангел Деребан“. ПУЖСА претставува опис на проектот, технички детали, подрачјето и локацијата, врз основа на кои ги оценува ризиците за животна и социјална средина како и ризиците поврзани со недвижно културно наследство. Имплементацијата на мерките за ублажување и мониторинг кои ги идентификуваат утврдените ризици и прашања во ПУЖСА е задолжително.

Нашата компанија изготви проект кој ќе се реализира на локација во стариот дел на градот Охрид, во комплексот “Чаршија”. Сликите подолу се информации за локацијата на проектот.



(2000 година)



(1974 година)



(2020 година)




Проектот вклучува уредување на внатрешен простор, на постоечка градба, на која не се вршени претходно-наведените работи. Овој проект не вклучува градежни работи од голем обем и реализација на истиот не бара дозвола за градба и останати одобренија, поврзани со градежни активности во ова централно подрачје на градот Охрид. За реализација на овој проект, нашата компанија го изнајмува овој простор, кој е во приватна сопственост. За предвидениот простор за изнајмување, односно објектот чиј дел од простор ќе се изнајмува од страна на нашата компанија, се обезбедени сите потребни одобренија, решенија и мислења од релевантните институции со кои се потврдува исправноста на изградениот објект, неговата стабилност и одобренија за спроведување на нашиот проект. Имено, објектот е изграден согласно Одобрението за градба бр.28 УП.-466/18 од 23.01.2019 год издадено од страна на Министерството за транспорт и врски, како и Решението за измени во тек на градба бр.28 УП.466/18-20 од 13.08.2020 година исто така издадено од Министерството за транспорт и врски на Р.С. Македонија. Дополнително, за објектот е издадено и позитивно Мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата, бр.0807-2169/5 од 06.11.2017 год од страна на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје, како и позитивно мислење по однос на измените за градба, издадено од истата институција на 16.04.2020, бр.0807-593/2. На крај, во прилог на овој документ го прикачуваме и одговорот од страна на Националната установа завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Охрид бр.03-73/2 од 20.01.2020 година (Анекс 1), каде е наведено дека овој објект не претставува поединечно заштитено добро и согласно закон, интервенциите за внатрешно уредување на истиот, што е предмет на овој потпроект, не претставуваат непосредна заштита и не подлежат на законска обврска за добивање на конзерваторско одобрение.

Подетално главната цел на под-проектот, „Работилница на филигранот – Вангел Дереван” е повторно да се создаде работилницата на г-дин Вангел Дереван и да се формира Музејот на филигранството со неговите дела. Проектот ќе поддржи пополнување на празнините во дестинацијата на Охрид, Струга и околината во однос на активностите и искуствата што можат да им се понудат на туристите, како што се:


- Запознавање на туристите со традиционалните занаети;
- Понуда на уникатни спомени; и
- Организација на курсеви за филигранска изработка.

Чекорите за спроведување на проектот се следниве:

1. Градежни работи за внатрешно уредување на работилницата и музејот.






ОСНОВА НА ПРВ КАТ М = 1:75




М = 1:50
ОСНОВА НА НИВО -1 (-270 cm)
ПОДРУМ


Слика 1. Тековна состојба на визба, приземје и први спрат






Слика 2. Ситуација на визбата, приземје и прв спрат со новиот дизајн (функционално решение)






Слика 3. Ситуација на визбата, приземје и прв спрат со мебел со новиот дизајн (функционално решение)


2. Поставување на опрема




Слика 4. Витрина за изложување




Слика 7. Комода со стакло







Слика 8. Шкаф




Слика 9. Комода со фиоки





Слика 10. Информативна табла од стакло



Слика 12. Мајсторско биро



Слика 14. Клуа



Слика 13. Кујна

Планираните градежни работи според Предмер пресметката се поделени во неколку категории:

1. Бетонски работи

- ✓ Набавка на материјал и изведба на неносив сид од бетон, со глатка оплата од табли, со идеална геометриска обработка, со дебелина 12 до 15 см (59,6м²)

2. Подполагачки работи

- ✓ Набавка на материјал и изведба на бетонски под, од фери бетон со метални струганици и фуџи, за заштита од пукање, со сите потребни припреми, подлоги и завршна обработка и набавка на материјал и изведба на лајсни од метална L винкла, црна боја за визбата (58,6м²)
- ✓ Набавка на материјал и изведба на терацо под, со сите потребни подлоги, припреми и финална обработка и материјал и изведба на лајсни од масивно дрво, темен орев за приземје (45,6м²)
- ✓ Набавка на материјал и изведба на бродски под, во работилница и кујна, со сите потребни припреми, подлоги и финална обработка и материјал и изведба на лајсни од масивно дрво за кат (44,7м²)

3. Работи од гипс картон

- ✓ Набавка на материјали, транспорт и изработка на спуштен плафон во тоалет, од водоотпорни гипс картонски плочи д=1,25см., поставена на сопствена метална потконструкција, со исполна од тервол 5см и бандажирање и глетовање на споевите, со претходна подготовка за инсталација на скриено осветлување. (135,3м²)

4. Облоги на зидови

- ✓ Набавка на материјал и изведба на сидна облога од камен, со малтерисани нагласени фуџи и изведба на сидна парапетна облога од масивно профилирано дрво, светол даб (финално обработено, третирано со масла и средства за нијансирање).(94.2м²)

5. Керамичарски работи

- ✓ Набавка, транспорт и монтажа на керамички подни и зидни плочки во санитарен јазол со претходно поставена хидроизолација. (46,4 м²)

6. Молерофарбачки работи

- ✓ Набавка на материјали и изработка глетување на сидови и плафони со глет маса-полификс, со претходно поставување на аголни лајсни на надворешни прекршени ивици. (135,3м²)

7. Електрика

- ✓ Целосно поставување на електрични кабли и поврзување со дистрибутивна мрежа.
- ✓ Комплетно осветлување на сите елементи во музејот и генерално осветлување на просторот.

8. Греење и ладење

- ✓ Набавка на материјал, транспорт и инсталација на комплетен систем за подно греење, вклучувајќи комплетно поставување и изолација

- ✓ Набавка на материјал, транспорт и инсталација на топлинска пумпа што работи на електрична енергија за греење и ладење, како и целосно поврзување со системот за подно греење (MACRW040ZA / PS (E) капацитет на ладење 10,0 kW, капацитет на греење 11,0 kW

9. Занаетчиски работи (ентериер)

- ✓ Набавка на материјал, изработка и монтажа на дрвена врата со стаклени делови и излог со застаклување, вратички кои се отвараат од внатре, комплет со сиот потребен оков, темен орев.
- ✓ Набавка и монтажа на дрвена врата комплет со сиот потребен оков, димензии 80x220см
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување, од метални профили со пресек 2x2см, фарбани во црна мат боја, со позадина од темно сина ткаенина поставена на позадина табла иверка, со застаклување од сите страни..
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување, од метални профили со пресек 2x2см, фарбани во црна мат боја, со позадина од темно сина ткаенина поставена на позадина табла иверка, со застаклување од сите страни, предните стакла со можност да се вадат по потреба.
- ✓ Набавка на материјали и изработка на клупа, од метални профили, фарбани во црна мат боја, со седиште од природна кожа.
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување со полици и фиоки, корпус, рамка, вратички и фиоки изработени од масивно дрво светол даб (финално обработено, третирано со масла и средства за нијансирање). Со застаклени вратички и стаклени полици, и позадина од темно син текстилен материјал. Метален украсен оков со можност за заклучување. Поставена на соодветна подконструкција за обесување на сид.
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на полица, од челичен лим со $d=0.5\text{cm}$, фарбани со црна мат боја, закачување на сид
- ✓ Набавка на материјали и изработка на комода, од дрво, корпус и фиоки со $d=1.6\text{cm}$, фарбан во црна мат боја.
- ✓ Набавка на материјали и изработка на работно биро, горен дел од масивно дрво, светол даб (финално обработено, третирано со масла и средства за нијансирање), со фиоки со профилација за отварање, црн дел со фиоки од медијапан, и ногарка од метални профили 2x2см, фарбани со црна мат боја.
- ✓ Набавка на материјали и изработка на клупа, од метални профили со пресек 2x2см, фарбани со црна мат боја, и површина за седење од медијапан, фарбан со црна мат боја.
- ✓ Набавка на материјали, изработка и монтажа на чајна кујна, корпус, вратички и фиоки од медијапан, $d=1.6\text{cm}$, фарбан со црна мат боја со меко затварање.

10. Набавка и монтажа на санитарна опрема

- ✓ Набавка и монтажа на 2 WC школки, 2 мијалник со чешма, 2 садопери со чешма и целосна опрема и дрвени додатоци.

11. Набавка и монтажа на електрични апарати

- ✓ Набавка и монтажа на LED TVпроектор и канвас и персонални компјутери, опрема за кујната (фрижидер, апарат за кафе, фурна итн.).

Битно е да се напомене дека објектот не е поединечно заштитено добро и не подлежи на посебен режим за заштита, што е потврдено со мислењето издадено од страна на Националната Установа за заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид. Исто така, во истото мислење претходно-споменетата установа, потврдува дека интервенциите за внатрешно уредување во истиот објект не подлежат на законска обврска за добивање конзерваторско мислење. Мислењето од оваа установа е во пролог на овој План.

Целта на Планот за управување со културно наследство е заштита, отстранување и намалување на негативните ефекти врз културното наследство во согласност со Законот за заштита на културното наследство на Република Македонија.

Придобивки од проектот

Проектот предвидува градежни активности од мал обем, поврзани исклучиво со ентериерно уредување на постоечки простор. Овие активности вклучуваат оплеменување на внатрешни сидови и подови, набавка на мебел за изложбен, продажбен дел и дел за одржување на обуки, осветлување и сл. Дополнително во склоп на проектот се предвидени низа промотивни активности, како изработка на панел табли за презентација, подготовка на промотивни материјали, печатење на книга и преводи на истата како и организација на промотивен настан кој ќе го означи успешното финализирање на проектот и промоција на активностите кои произлегуваат од истиот.

Институции одговорни за спроведување, управување и администрирање со Планот за управување со културно наследство

Министерството за Култура на Република Македонија и Управа за заштита на културно наследство како институција во рамките на Министерството за Култура се одговорни за заштита на неподвижното и движното културно наследство во Македонија. Управата за заштита на културно наследство и Национална Установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид соработуваат во врска со конзервација и развој на културно наследство, како на пр. надлежност да постапат законски и да изведуват и да вршат функции во врска со конзервација и пристап до културното наследство.

Проектните работи на Работилницата на филигранот – Ванѓел Дереван, нема да предизвикуваат промени во културното наследство во заштитеното подрачје на чаршијата, поаѓајќи од фактот дека се во согласност со Членот 7 од Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење и ќе се обавуваат во согласност со Основниот проект за градба, за кој сопственикот на објектот има обезбедено Конзерваторско Одобрение и дозвола за градба. **Внатрешното уредување на просторот, кое е предмет на овој проект, не подлежи на горенаведените Закони и Одобренија.**

Правни и Институционални рамки

За развој на проектот може да се активираат неколку секторски политики за физичките културни ресурси. Подолу се дискутирани главните релевантни закони:

Законот за заштита на културно наследство

- Законот за заштита на културно наследство “Службен Весник на Република Македонија“ бр. 20/04 од 02.04.2004
- Закон за заштита на културно наследство консолидиран текст (“Службен Весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164 / 13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16)
- Закон за ратификација на конвенција за заштита на не интелектуално културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр. 59 од 12.05.2006)
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр. 18 од 25.09.2011
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр. 18 од 14.02.2011
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.148/2011
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.23/2013
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.164 од 27.11.2013
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.38 од 24.02.2014
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.44/2014
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.199/14,
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.154/15
- Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на Република Македонија“ бр.39/16

Член 2

Согласно Законот за заштита на културно наследство на Република Македонија, културното наследство претставува вкупното материјално и иматеријално добра со археолошки, етнолошки, историски, уметнички, урбанистички, социјални и други научни вредности, содржини и функции и имат културна и историска важност и поради важноста се заштитени со закон. Културното наследство е категоризирано како подвижно и неподвижно.

Законот за заштита на културно наследство воспоставува протокол за сите засегнати страни вклучени во активностите за конзервација и управување со културното наследство.. Исто така, Законот за заштита на културно наследство предвидува изготвување на План за управување со културно наследство кој треба да содржи предложени мерки и активности за заштита на културното наследство како и потенцијални фактори и ризици кои претставуваат ризик за културното наследство.

Член 4

Параграф 1 – Основна цел на законот е заштита на културното наследство во изворна состојба. Параграф 2 од Член 4 вели дека пронајдените предмети во текот на градежните работи треба да се предаваат до релевантните институции.

Член 6

Член 6 од Законот за културно наследства наведува дека “ако во текот на градежните работи се откриваат археолошки пронајдоци, контракторот/инвеститорот должен е во рок од 3 дена да достави

извештај до одговорната институција во согласност со Член 129 од Законот за заштита на културно наследство. Исто така, конструкторот е должен да ги запре сите градежни работи.

Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.47 од 08.04.2011 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење (Службен весник на РМ, бр. 154 од 4.09.2015 година)

Со прогласувањето на споменичката целина „Старо градско јадро на Охрид“, за културно наследство од особено значење, се овозможува:

- трајно зачувување на историските, уметничките, архитектонските, урбанистичките, амбиенталните, етнолошките, духовните, социолошките и другите научни и културни вредности, како и автентичноста, единственоста, реткоста, разновидноста, интегралноста, староста и други својства, содржини и функции,
- создавање поволни услови за опстанок и задржување на интегритетот на сите податоци што ги носи во себе како сведоштво,
- ширење сознанија за неговите вредности, значење и улога во културната идентификација,
- оспособување да служи за задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, економските, туристичките и другите потреби на граѓаните и
- спречување на дејствија, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оштетување или деградирање.

Споменичката целина „Старо градско јадро на Охрид“ настаната во периодот од IV век пред нашата ера до XXI век, како културно наследство од особено значење, е добро од општ интерес за Република Македонија и ужива посебна заштита во согласност со овој закон, Законот за заштита на културното наследство и Законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион и друг закон.

ОП 4.11 од Светска Банка за Физички културни

Целта на ова процедура е да ги поддржи земјите за избегнување или ублажување на негативните ефекти врз физичките културни вредности во текот на развојот на проектите финансирани од Светска Банка. Исто така, наведува дека ефектите врз физичките културни ресурси кои произлегуваат од проектните активности вклучувајќи ги и мерките за ублажување може да не ги земаат предвид или националната легислативи или обврските од релевантните меѓународни догорови. Параграф 9 обезбедува водич за изготвување на планови за управување на физички културни ресурси.

2. Цел на планот

Овој план е дел од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА).

3. Мерки за избегнување, ублажување и намалување на ефекти врз културното наследство

Поради ризик од можни негативни ефекти врз автентичниот изглед на објектите во Чаршијата, како што се отстапување од Законот за заштита на културно наследство и Законот за прогласување на старото јадро на градот Охрид за културно наследство, за избегнување, ублажување и намалување на ефекти врз културното наследство се предлагат следните мерки:

- Усогласување на натписите со легислативата за Чаршијата во Охрид
- Спроведување на Плановите за Животна Средина, Социјални аспекти и Културно наследство

4. Градење на капацитети/подигање на свеста и ангажирање

Сите нестручни лица, пр. ангажираниот персонал во проектот, вработени кај изведувачот и вклучени во спроведување на проектот треба да се информираат за физичките културни ресурси. Обуката има за цел да им овозможи на нестручните лица идентификување на опасностите врз физичките културни ресурси, спречување на оштетување на културното наследство, регистрирање и известување за секое културно наследство.

5. Специфични улоги и обврски

Подолу се опишани улогите и обврските на секој член на тимот во спроведување на проектот

Изведувач

Спроведувањето на овој План за управување со културното наследство е обврска на изведувачот. Во текот на изведувањето на градежни работи, во случај на ФКР, изведувачот е должен да ги запре градежните активности и да ги извести одговорните институции. Исто така, изведувачот е должен да постапи согласно Законот за заштита на културно наследство.

Корисник

Во врска со Надзорниот експерт за културно наследство, спроведувањето на одредените мерки ќе се мониторира од страна на корисникот – т.е. Координаторот на потпроектот. Спроведувањето на мерките ќе биде следено пред почетокот на градежните работи, во текот на градежните работи и по завршување на градежните работи.

6. Мониторирање и Известување

Планот за управување со културното наследство во текот на спроведување на проектот обезбедува информации за клучните аспекти на проектот за заштита на културно наследство, посебно ефектот на проектот и ефикасните мерки за ублажување. Овие информации му овозможуваат на примателот и Светска Банка евалуација на успехот на ублажувањето како дел на следењето и овозможува преземање на исправно делување. Поради ова, Планот за управување со културното наследство ги идентификува целите за следење и го одредува видот на следење со поврзување со оценетите ефекти во Извештајот за Планот за управување со културното наследство и мерките опишани во него. Посебно, делот на следење на Планот за управување со културно наследство обезбедува а) посебен опис и технички детали на мерките за следење, вклучувајќи ги параметрите за мерење, методите кои треба да употребат, зачестеноста на мерењето, границите за откривање (каде е соодветно), и дефиниција на границата која ќе сигнализира потреба за поправки; и б) процедури за следење и рапортирање за (и) обезбедување на рано откривање на услови за кои треба посебни дополнителни мерки за ублажување и (ии) обезбедување на информации за ефикасноста, прогресот и резултати на мерките за ублажување.

За да се обезбеди посебно влијание врз изведувањето на изведувачот, во договорот за ангажирање ќе се вметне соодветна клаузула која прецисно ќе ги наведува казните во случај на непочитување на договорените одредби за заштита на животна средина, во форма на неплаќање на одреден дел на плаќањето, и вредноста ќе зависи од тежината на прекршокот на договорот. За екстремни случаи, договорот ќе предвидува и договор за раскинување.

Координаторот на потпроектот ќе изготви извештај на крај од спроведувањето на градежните активности во кој ќе го наведе процесот на мониторирање и ќе извести за резултатите согласно Планот за управување на културно наследство.

7. Објава

Изготвениот План за управување на културно наследство (ПУКН) ќе биде дел на документацијата за наддавање и на договорот со изведувачот (заедно со предмер пресметката) кој ќе биде должен за спроведување на предвидените мерки согласно Планот за ублажување. Спроведувањето на ПУКН е задолжително за изведувачот. Координаторот на потпроектот има за обврска следење и евалуација на спроведувањето на предложените мерки во рамките на Планот за следење и ги информира Изведувачот и Канцеларијата на Проектот ПЛРК/Апликантот. Во согласност со КУЖС, овој ПУКН треба јавно да се консултира пред финално одобрение на под-грантот. Откако ПУКН е одобрен од експертот на ЕСП и Специалистот од Светска Банка, ќе биде објавен во веб страната на ЕСП (КВЗПЕП). Печатена форма ќе биде достапна во ЕСП.

Спроведувањето на Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти и ПУКН ќе обезбедат навремено преземање на предложени мерки и ќе придонесе за спроведување на проектни активности без суштински ефекти врз животната средина или културното наследство.

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

<i>Активност</i>	<i>Очекувани ефекти</i>	<i>Предложени мерки за ублажување</i>	<i>Одговорен орган</i>	<i>Период на спроведување на мерката</i>	<i>Трошоци поврзани со спроведување на мерката</i>
Општи услови		Усогласување на изгледот, бојата и другите параметри за објектите што се конзервираат со постоечката автентична документација	Изведувач Координатор на потпроект		
Обука		Сите нестручни лица, пр. персоналот ангажиран во проект, вработени кај изведувачот ќе добијат соодветна обука за физички културни ресурси			
Поставување на натпис на објектот	Возможни негативни ефекти врз автентичниот изглед на објектите во комплексот Чаршија во централното јадро на Охрид поради отстапување од прописите согласно Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење	Усогласување на натписите со легислативата за Чаршијата во Охрид	Изведувач Координатор на потпроект	Во текот на спроведување на потпроектот	Трошоците паѓаат на товар на апликантот



НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ОХРИД

НУ Завод и Музеј - Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 10, П.Факс 95, 6000 Охрид, Република Македонија,
тел. 046/262-499, 046/231-300; факс 046/231-302, Музејска зграда Робевци 267-173;
e-mail: info@nuohrid.mk Жиро сметки: Булеварска 180100907560319 и сопствена 18010090



До
Ивона Стојаноска
ДУТУ НОВА ЧВРГА увоз извоз
Охрид ДООЕЛ
Ул „Св Климент Охридски,, бр 40
6000 Охрид

Предмет:

ОДГОВОР

Поврзан со БАРАЊЕ бр 03-73/1 од 15.01.2020) за мислење за заштитниот статус на објектот и дали нашата институција дава одобрение за внатрешно уредување на објектот.

Според службената евиденцијата која ја поседува НУ Завод и Музеј Охрид, објектот кој се наоѓа на КП 15271 КО Охрид 3 (КП 15572 стар број, според катастарски премер 1970-'73), не претставува заштитено поединечно добро, и согласно одредбите од Законот за заштита на културното наследство (Сл. Весник на РМ., бр.20, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18), интервенциите за внатрешно уредување во истиот не претставуваат непосредна заштита и не подлежат на законска обврска за добивање на конзерваторско одобрение.

Изработил:
Овластен конзерватор
Д.и.а. Горан Патчев

в.д. директор,
Даниела Недељковиќ

